

До: Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  
в.д. Директор, д-р Зоран Трајчевски

|          |            |              |      |         |            |
|----------|------------|--------------|------|---------|------------|
| Примено: | 11.07.2014 | Орг. единица | Број | Продлог | Број прод. |
|          | 10         | 37-10/2      | 1    |         |            |

**ИЗВЕШТАЈ**

од вонредниот надзор на програмскиот сервис на Трговско радиодифузно друштво  
РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ, еmitуван на 21 јуни 2014 година

**Предмет на надзорот:**

1. Член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Давателот на аудиовизуелни медиумски услуги е должен пред програмите кои би можеле да му наштетат на физичкиот, психичкиот или моралниот развој на малолетните лица да обезбеди акустично предупредување и визуелни знаци во текот на нивното времетраење).

**Констатации:**

Со мониторингот на снимката од програмскиот сервис на ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ од 21 јуни 2014 година, е констатирано дека пред играните филмови (дадени во табелата подолу) не е еmitувано акустично предупредување, а во текот на нивното времетраење тие не се означени со визуелни знаци.

| Наслов на емисија  | Период на еmitување |          |
|--|---------------------|----------|
|  | Почеток             | Крај     |
| Игран филм "7 things to do before I'm 30" –<br>"7 работи што треба да ги сторам пред да наполнам 30" | 00:00:00            | 00:40:51 |
| Игран филм "7 things to do before I'm 30" –<br>"7 работи што треба да ги сторам пред да наполнам 30" | 03:47:20            | 05:13:43 |
| Игран филм "7 things to do before I'm 30" –<br>"7 работи што треба да ги сторам пред да наполнам 30" | 08:21:12            | 09:47:28 |
| Игран филм "7 things to do before I'm 30" –<br>"7 работи што треба да ги сторам пред да наполнам 30" | 12:55:02            | 14:18:41 |
| Американски игран филм "Rate race" – "Луда трка"   | 23:41:48            | 23:59:59 |

**Опис на прекришувањето:**

Спротивно на член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на програмскиот сервис на ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ, на 21 јуни 2014 година, пред играните филмови "7 things to do before I'm 30" и "Rate race" не е еmitувано акустично предупредување, а во текот на нивното времетраење тие не се означени со визуелни знаци.

*Датум на извршување на програмскиот надзор:*  
11.07.2014 година

**Претходно изречена мерка:**

- Нема изречено мерка

Имајќи го предвид констатираното прекршување на член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ("Службен весник на Република Македонија, бр.184/13, 13/14, 44/14 и 101/14 година), а со оглед дека за прекршување на оваа законска одредба до сега не му е изречена мерка на радиодифузерот, во согласност со член 23 и член 27 од цитираниот закон, до в.д. Директорот на Агенцијата, се дава следната

Предлог на мерка:

- да се преземе мерка – опомена, и
- В.д. Директорот на Агенцијата да определи во кој рок од денот на донесувањето на поединечниот акт (решение), да се изврши контролен надзор, со цел да се утврди дали субјектот на надзорот (радиодифузерот), постапил по опомената (во целост, делумно или не постапил).